

ВО ФОКУСОТ

Датум: 15.08.2016, 18:48

Ми се допаѓа 30

ШИРОКАТА РАКА НА БРИСЕЛ

ЗА ЗНМ НА НАСЕР СЕЛМАНИ 200.000 ЕВРА ЗА ПОПЛАВЕНИТЕ ВО СКОПСКО 150.000 ЕВРА



Хуманитарната помош во висина од 150.000 евра, која минатата недела беше најавена од страна на Европската комисија, е значително помала од помошта што стасува од одредени земји-членки на Европската Унија, така и од земјите што се надвор од оваа заедница. Помошта за една од најголемите природни катастрофи што ја зафатила главниот град на нашата држава, дури е помала и од парите што ЕУ ги дава за одредени проекти во земјава.

Сумата што ЕК ја најави е само една третина од вкупната - безмалку 600 илјади евра, што Македонците сами, преку телефонски донации, фирми и слично, ја собраа за само една недела, а истовремено е и неспоредлива со донацијата на само една земја - нејзина членка, односно Австрија, која од својот буџет за поплавените делови од Македонија одвои 500 илјади евра. Црна Гора, пак, која с' уште не е земја-членка на ЕУ, неодамна донесе одлука да упати помош вредна 200.000 евра, а Албанија од 100.000 евра.

Поопширно во нашето печатено или во [електронското издание](#).

#

Препорачај 30 луѓе го препорачуваат ова. Биди прв од твоите пријатели.

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Донација на Стопанска банка АД Битола за поплавените региони

Нема да исполнувам ничија агенда, туку ќе ~ служам на целта на Организацијата

Деца го демолираа училиштето што ја преживеа поплавата во Сингелиќ

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле

5779

НАЈНОВИ ВЕСТИ



Лошата инфраструктура најголема пречка за поголема трговската размена помеѓу Македонија и Косово



Четирикратно намален увозот на половни возила



И концесионер и риболовец се пријавиле меѓусебно во полиција



Гори ридот над Битола



Лалиќ: Дојдов да освојам титули и со МЗТ Скопје

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

facebook



Dnevnik / Дневник
56,646 likes

Like Page

Share

НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

За ЗНМ на Насер Селмани 200.000 евра, за поплавените во Скопско 150.000 евра

Деца го демолираа училиштето што ја преживеа поплавата во Сингелиќ

Јордан Митев пеел во Овчарани, па му забраниле влез во Грција

Најлесно е да се обвини некој друг

Сите партии согласни дека не се отстапува од договореното



АНТЕНА



ПУБЛИКА



ЗДРАВЈЕ